

◀▶ Противпожарни перничиња

за противпожарно затварање
на кабелски инсталации



Tun 1
300/100/30mm
тежина на полнење 300g



Tun 2
300/200/30mm
тежина на полнење 750g

Brandschutzpolster Typ 2

made in Austria

Brandschutztechnik



bst Противпожарни перничиа

Противпожарните перничиа на bst се секако најлесниот начин да се затворат и заштитат од пожар кабелските продори. Овие особено се препорачуваат за привремено затварање во градежните конструкции за време на преовлекувањето на каблите, но секако можат да се користат и како трајно противпожарно решение.

Дизајн

Надворешната вреќичка е направена од отпорни стаклени влакна премачкани со сребрено-сива боја. Внатрешната вреќичка е направена од полиетилен наполнета со експандирачки на температура зрна.



Предности

Лесна инсталација заради мазната површина и големата флексибилност, малата тежина и големиот волумен, водо отпорни, голема отпорност на киселини и масла, повторно употребливи во случај на поединечни инсталации.

Инструкции за инсталација

Продори низ ѕид: по инсталација на каблите, преостанатиот простор се пополнува целосно. Независно од дебелината на ѕид перничиа се поставуваат во отворот по должината (300mm).

Продори во под: како што е опишано погоре, перничиа се обезбедуваат од испаѓање со 4mm челична испреплетена жица.

Табела B6.PO.011, Димензии и пакување

| Тип | ШxВxД | Парчиња во м ² | Пакување |
|----------------|--------------|---------------------------|------------|
| Тип 0,5 (мало) | 60x20x300mm | приближно 500 парчиња | 50 парчиња |
| Тип 1 (средно) | 200x25x300mm | приближно 200 парчиња | 50 парчиња |
| Тип 2 (големо) | 175x45x300mm | приближно 130 парчиња | 25 парчиња |

Одобрение

Противпожарните перничиа bst се тестирани во согласност со EN 1366/3 од МА39-Виена и се одобрени за класа на противпожарна заштита S120 (120 минути). Согласно со BS 476/20 (Warrington Fire Research Centre/UK) класата на противпожарна заштита е 4 часа "изолација".



bst-firestop.com



bst Brandschutztechnik Döpfel GmbH
Albert Schweitzer Gasse 6c, A-1140 Vienna
Fon +43-1-97 0 97-0, Fax +43-1-97 0 97-18
Mail: office@bst.co.at, Net: www.bst-firestop.com

Вашиот bst-сервис:

ВИКАС доел
Тоне Томшиќ 25/1-14, 1000 Скопје
тел/факс +389 2 24 35 123
mail: contact@vikas.mk, www.vikas.mk

